

ПРОГРАМА

ЗА ПРВА СПОРТСКА РИБОЛОВНА ЛИГА „ПЛИВКА“ 2016 година

Согласно Правилникот за организирање на натпревари во спортски риболов во Република Македонија, усвоените Пропозиции и Календарот за спортско-риболовни натпревари во 2016 година, 4-то и 5-то коло од натпреварите во **Првата спортско-риболовна лига** во дисциплината „Пливка“ за сениори и 2-ро и 3-то коло за У20 и У25 ќе се одржи на 25.06 и 26.06.2016 година на акумулација Мавроско езеро на браната Леуново.

Организатор: Македонска Риболовна Федерација

Право на учество во Првата лига, во натпреварувачката 2016 година, имаат сите РЗК и поединци за категорија У20 и У25 кои учествувале во 3-то и 4-то коло за сениори и 1-во коло за У20 и У25.

Дозволен е улов на сите видови на риба без ограничување на големината.

Дозволена е употреба на прибор по слободен избор без ограничување на најмала дозволена должина на риболовна трска.

Дозволен е тренинг на патеката на ден 24.06.2016 год. до 18,00 часот.

Екипите се составени од по 3 (три) натпреварувачи, 1 (еден) резервен натпреварувач и 1 (еден) капитен на екипата. Членовите на екипите, за утврдување на идентитетот, задолжително да поседуваат спортска легитимација за 2016 год.

Натпреварите, (во двете категории) ќе траат 4 часа не сметајќи го времето за подготовка.

Програм - саатница:

САБОТА (25.06.2016)

до 07,00 часот - Пристигање и пријавување на екипите

од 07,00 до 07,30 часот - Извлекување на редослед и стартни места

од 07,30 до 08,00 - Подготовка за пристап на патека

08,00 часот - Пристап на стартни места	-----	I сигнал
08,05 часот - Најава за проверка на храната и мамки	-----	II сигнал
08,10 часот – Проверка на храната, мамките и приборот	-----	III сигнал
09,20 часот – Почеток на тешка прихрана	-----	IV сигнал
09,30 часот - Почеток на натпреварот	-----	V сигнал
13,25 часот - Пет минути до крај	-----	VI сигнал
13,30 часот - Крај на натпреварот	-----	VII сигнал

15.00 часот - Соопштување на резултатите од натпреварот.

НЕДЕЛА (26.06.2016)

до 07,00 часот - Пристигање и пријавување на екипите

од 07,00 до 07,30 часот - Извлекување на редослед и стартни места

од 07,30 до 08,00 - Подготовка за пристап на патека

08,00 часот - Пристап на стартни места -----	I сигнал
08,05 часот - Најава за проверка на храната и мамки-----	II сигнал
08,10 часот – Проверка на храната, мамките и приборот-----	III сигнал
09,20 часот – Почеток на тешка прихрана -----	IV сигнал
09,30 часот - Почеток на натпреварот -----	V сигнал
13,25 часот - Пет минути до крај -----	VI сигнал
13,30 часот - Крај на натпреварот -----	VII сигнал

16.00 часот - Соопштување на резултатите од натпреварот и прогласување на најдобри екипи и поединци во конкуренција сениори.

Судиски колегиум:

Делегат: Димче Мајковски

Главен судија: Пеце Велевски

Секретар: Мартин Павлов

Зонски судии (сениори):

Горан Тонев

Димитар Ѓорѓиев

Лазар Лазаровски

Зонски судии (У20 и У25):

Зоран Аневски

Љупчо Јованов

За поблиски информации обратете се на тел. 072/225-770 на претседателот на натпреварувачката комисија на МРФ Кирил Нацевски.

Натпреварувачка комисија на МРФ